

Од декември 2005 година, кога го добивме статусот земја-кандидат за Европската унија, до ден денес постојано сме критикувани од Брисел за тоа што не го правиме или подобро речено го правиме на патот кон Унијата.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

**К**ако држава и како народ навикнати сме некој постојано за нешто да нè критикува. Но, искуството покажува и дека не реагираме на критиките затоа што тие и навистина ја отсликуваат реалноста во нашава држава. Па, затоа и многу не сме изненадени или потресени од последните бриселски критики кои пристигнаа на наша адреса.

Застој во реформите, криминал, отсуство на консензус... тоа е нешто на што веќе две години предупредуваат европските пријатели. А ние како да не сакаме да ги слушнеме пораките, напротив, преземаме чекори кои ни одалеку не можат да нè доближат до европското семејство. Всушност, ретко кога во бриселските пораки имало некоја пофалба за нашиве политичари. Пораките постојано содржеле услови што ние треба да направиме за да се интегрираме во Европската унија.

Но, по сè изгледа, предупредувањата не ги сфаќавме сериозно. Иако владите се менуваа, сепак немаше некоја позначајна промена во чекорите кои ги преземаа нивните водачи. Меѓутоа, вината за тоа што ние не сме се помрднале од мртва точка продолжи да се префрла од една на друга страна. Во изминатиов период како поважно да беше што повеќе штета да му се нанесе на противникот, а со тоа и на меѓународниот углед на државата. Дека е така покажуваат секојдневните провокации меѓу политичките партии. И наместо нивно обединување кога станува збор за европската иднина на Македонија, политичарите меѓусебно се препукуваа за условите во кои живеат македонските граѓани, а згора на тоа и се степаа. Свесно заборавајќи дека Европа не сака насилство во институциите на системот, а уште помалку сака тепачи во законодавниот дом.

Ние како да сме се навикнале на лошо однесување, па ни треба многу време да станеме цивилизирани граѓани. Меѓународната заедница многу добро знае како живеат нашите политичари, уште повеќе како претривуваат македонските граѓани, па веројатно, сакале или не, ќе мораме да си признаеме дека содржината на ноемврскиот извештај ќе ја отслика реалноста во Македонија и како таква ќе треба да ја прифатиме.



**"ВАШАТА ПОЛИТИЧКА АТМОСФЕРА НЕ Е ПОГОДНА ЗА РЕФОРМИ, ПРОГРЕСОТ ВО НЕКОЛКУ ОБЛАСТИ Е БЛОКИРАН. НЕ СЕ РАБОТИ ЗА ЗАБАВУВАЊЕ, ТУКУ ЗА БЛОКАДА", ОЛИ РЕН**

# ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛ МАКЕДОНИЈА Е "

## ПОТРЕБЕН Е НАПРЕДОК

А каква е реалноста во државата, и дали Македонија таква каква што е ќе може да влезе во Унијата ни соопшти еврокомесарот за проширување, Оли Рен.

"Кога би се погледнале во огледало, дали ви личи земјата на кандидат за ЕУ? Ви личи ли оваа земја да има физички пресметки во Собранието, премиерот да одбива да го признае легитимитетот на претседателот? Како може тогаш да се очекува кохабитација? Да одбива да има средби со другите политички лидери...? Вашата политичка атмосфера не е погодна за реформи, прогресот во неколку области е блокиран. Не се работи за забавување, туку за блокада. Континуираните политички тензии го нарушуваат имиџот на земјата".

По сè изгледа, Рен ги урна и нашите очекувања за датум за преговори во 2008 година. На тој начин даде и негативен одговор на барањето на словенечкиот премиер Македонија да го добие датумот на почетокот од 2008 година, што го заслужува и тоа во време на нивното претседателство.

"Не можеме да дадеме бланко чек

ветувања, ни треба конкретен напредок, зборовите да бидат претворени во конкретни дела. Го охрабравме претседателот да продолжи да го помага консолидирањето на политичкиот-националниот консензус, за реформите да можат да продолжат во полицијата, законодавството, јавната администрација, во борбата против корупција", изјави комесарот за проширување на ЕУ.

Порака со слична содржина добивме и од европретставникот Хавиер Солана: "Би сакал настаните кои се случуваат во изминатите неколку дена да не се повторат, истрагата треба брзо да се направи и да се идентификуваат виновниците. Ги повикувам претседателот и Владата да го направат тоа што е можно побрзо и со одлучност".

Всушност, пораки со ваква содржина постојано ни се сервираат од нашите еу-пријатели. Од декември 2005 година, кога Тони Блер ни ја соопшти веста дека Република Македонија добила кандидатски статус, до ден денес не добивме друга радосна вест кога е во прашање нашата европска иднина.

Сепак, жално е тоа што пораките ги игнориравме. Иако, во 2005 година тогашниот премиер Владо Бучковски изјави дека е свесен оти кандидатскиот ста-

# ОДРЖИНАТА НА НОЕМВРИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

## БАВНО ТЕМПО

"Во 2005 година ми беше мило што можев да го предложам кандидатскиот статус за вашата земја, кој беше одобрен од Советот на Европа во декември 2005 г. Тоа беше резултат од имплементацијата на охридскиот Рамковен договор, од постигнувањето политичка стабилност и од имплементацијата на Договорот за стабилизација и асоцијација. Од декември 2005 година темпото на реформите е побавно. Затоа Владата и Собранието треба да знаат да ја зајакнат работата на реформите, да ја интензивираат работата и да го олеснат ова со доволен степен на политички консензус. Јасно е дека двата милиона жителя на оваа земја имаат опиплива европска перспектива. Сакам да ѝ помогнам на вашата земја да ја материјализира оваа европска перспектива што поскоро. Всушност, ние ја донесовме одлуката за статусот на кандидат на вашата земја неколку месеци по референдумот во Франција и во Холандија. Тоа беше дното на политичката криза во Европа.

Дури и во тие услови, благодарение на постигнувањата на земјата, ние ви доделивме статус на кандидат. Мислам дека дебатата за капацитетот за интеграција или за капацитетот за апсорпција не е пречка за вашата земја. Критичната точка е во тоа дали ќе можете да ги извршите реформите во правосудството, во јавната администрација и да се борите против корупцијата и организираниот криминал. Така треба да покажете дека земјата заслужува да се почне со преговори за влез во Европската унија", изјави Оли Рен во едно интервју на почетокот од оваа година.

Пораката политичарите како да не ја слушнаа!

## НОЕМВРИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Во очекување на годинашниот извештај, да се потсетиме на минатогодишниот ноемврски извештај во кој, исто така, бевме критикувани за нашата инертност. На 8 ноември 2006 година Македонија доби силни удари од Европската комисија, Брисел не беше задоволен, а за Македонија, очекувано, немаше датум за преговори.

"Поранешната Југословенска Република Македонија продолжи со прогрес во изминатата година од добивањето кандидатски статус минатиот декември, но со побавно темпо", изјави тогаш Оли Рен.

Поентите беа следни:

"Владата да обезбеди консензус со сите политички партии за критичните реформи во интерес на политичката стабилност на земјата, а опозицијата целосно и конструктивно да ја прифати својата улога. Потребен е конструктивен дијалог меѓу сите партии за политичките реформи и за легислативата, тие да се имплементираат... Имплементирање на реформите во администрацијата и во полицијата. Судскиот систем покажува, како и претходните години, сериозен дефект во независноста и во ефикасноста. Корупцијата е широко раширена, го стопира економскиот развој, ја слабеа социјалната кохезија и се гледа како еден од главните проблеми во Македонија. Ограничен прогрес има во борбата против организираниот криминал, потребна е соработка во судството, во полицијата. Нема прогрес за името. Потребни се конструктивен пристап и зголемени напори да се најде заеднички прифатливо име..."

Иако знаевме на што треба да посветиме внимание и што од нас се очекува, ние сепак не си ги променивме старите навики, да се движиме чекор напред - два назад. Со откочувањето на дијалогот во областа на судството, односно со комплетирањето на Судскиот совет, се добива впечаток дека се обидуваме на мала врата да се протурка консензусот меѓу партиите, но повеќе од очигледно е дека тоа е само глума пред Европската унија. Отровните стрели повторно се упатуваат на релација власт - опозиција. Освен тоа не се реализира ниту најавата дека до 30 септември, кога се затвори извештајот за Македонија, владиното мнозинство ќе ги донесе потребните закони. Наместо закони со предзнак на ЕУ законодавниот дом во Македонија се занимаваше со тепапките на народните избраници.

# ЕДАЛЦЕ, КОЈ ОД ПОУБАВ" ЗА ЕУ?



**СЕ ИСПИ ИРСКОТО ВИСКИ,  
А ЗА НАС ОСТАНАА САМО  
ПРАЗНИ ЧАШИ**

тус не е волшебно стапче, со кое веднаш ќе се решат сите прашања кои ги засегаат граѓаните, особено оние кои се однесуваат на економијата и на квалитетот на живеење, две години потоа состојбата не е многу променета. И покрај тоа што и од новата Влада на премиерот Груевски, која во меѓувреме е избрана, се очекуваше забрзано темпо на реформите, таа како да продолжи да ги следи постапките и стапките на претходниците. А апелот на европретставникот Фуере - двојно да се засилат реформите, очигледно се изгуби во веселбата која, по повод добивањето кандидатски статус во 2005 година, беше организирана на плоштадот Македонија. Се испи ирското виски, а за нас Европската унија остана само апстрактна именка.



**ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

Informacii od 900 do 2100  
Büro Stuttgart  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO  
VERBUNDUNG MIT SPOJUVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
Büro Kičevo  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788  
Büro Freiburg  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93  
Büro Offenburg  
Tel. 0781 / 17 48  
Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA